

"Уште пред неколку седмици се залагав Црвенковски да го дефинира своето место, иако тој спомна дека се враќа како обичен член, но неговата изјава дадена потоа, каде го предизвика Груевски, не ми заличи како на изјава на обичен член на СДСМ", истакнува во својата анализа Владо Бучковски.

Лојалниот човек на Црвенковски, Горан Минчев, оценува дека сегашната лидерка на партијата, која најави оставка на функцијата, не презема ништо за да се подобри партиската слика. Секретарот на партијата ја предупредува Шекеринска, доколку таа не преземе нешто, дека тој ќе го направи вистинскиот романтичарски чекор.



Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

СДСМ не е во можност да го избира патот за своевиден процут или некаков си политички кам-бек, бидејќи тактиката која ја употребува укажува на целосниот рушвет кој владее во партијата и на кризата која сè повеќе се продлабочува.

Тоа значи дека меѓу социјалдемократите владее несигурност и тотална дезориентираност, која ги покажа сите пречки во стабилизирањето на позицијата на партијата во македонската политика.

По сè изгледа, големото влијание на Бранко Црвенковски и неговото враќање во партијата, кај партиското членство предизвика бурна, но и контрадикторна реакција, едни со насмевка ја примија веста, додека другите живеат во страв и во исчекување.

Поради ова се наметнува прашањето дали враќањето на Црвенковски во СДСМ ќе има контрапродуктивен епилог или тој станува фатална болест за СДСМ, бидејќи неговото преголемо влијание придонесе да се влоши ситуацијата, така што тоа се одрази и врз состојбата во највисокото партиско раководство, кое во моментот е разединето и скарано меѓу себе. Секој на оној другиот му ги колва очите, бидејќи им гори под нозете.

Имено, приврзаниците на неприкосновениот лидер почнаа да го чистат теренот, додека оние кои сè уште ја поддржуваат Шекеринска им возвраќаат на ударот.

Но, во овој временски политички теснец сè уште недостасуваат "мртви и ранети".

СУДИР ВО ВРВОТ

Во последно време сè повеќе се употребува "воинствена реторика", која до пред неколку години беше својствена само на дуелот меѓу Никола Груевски и Љубчо Георгиевски, кои на крајот ги вкрстија тупаниците во поранешниот хотел "Панорама", при што докажуваа дека власта е премногу слатка и привлечна работа. На тој начин политичките дејствија се пресликаа и во таборот на социјалдемократите, преку ноќ членовите се прешалтуваат од еден во друг табор, надевајќи се дека мирно ќе ги преживеат сите внатрешнопартички превирања.

Но, дали тоа ќе биде така? Во овој момент некои сметаат дека враќањето на Бранко Црвенковски ќе го заврши гало-

пирачкиот пад на рејтингот на партијата, односно СДСМ ќе се врати на старите патеки. Меѓутоа, нивните противници не ги даваат своите тешко стекнати позиции. Значи, беше прашање само кога ќе пукне тиквата.

Генералниот секретар на партијата, Горан Минчев, инаку близок човек на Црвенковски, прв ја наруши сегашната пат-позиција и директно ја нападна лидерката Радмила Шекеринска, затоа што наводно не го спровела заклучокот на Централниот одбор, кој бил донесен пред неполн месец.

Во него се истакнува дека Шекеринска требало да формира работна група, која ќе се сретне со Црвенковски и од него да побара прецизен одговор, каков ќе биде неговиот иден ангажман во СДСМ, бидејќи тој јавно најави дека ќе се пресмета со Груевски, што ќе се случува дур на наредните парламентарни избори, без при тоа да биде на некоја партиска функција.

Горан Минчев ѝ постави ултиматум на Шекеринска, нагласувајќи дека лидерката мора да свика седница на Извршниот одбор, кој ќе ги утврди активностите за свикнување конгрес, кој ќе биде посветен на решавањето на катастрофалната состојба во која се наоѓа СДСМ.

Лојалниот човек на Црвенковски оценува дека сегашната лидерка на партијата, која најави оставка на функцијата, не презема ништо за да се подобри партиската слика. Секретарот на партијата ја предупредува Шекеринска дека доколку таа не преземе нешто, тогаш тој ќе го направи вистинскиот романтичарски чекор - како генерален секретар ќе свика состаноци на двете највисоки партиски тела, Извршниот и Централниот одбор, а тоа ќе го сторел со поддршка на најмалку една третина од членовите на органите, како што всушност и се предвидува со статутот на СДСМ.

Одговорот од Шекеринска пристигна многу брзо. Во него се потенцира дека писмото на Минчев е вистински одраз на паниката, која владее во групацијата околу него, затоа што на последниот партиски состанок, со голема поддршка во Извршниот одбор, минале кадровските решенија на Шекеринска, кои биле избрани за претседатели на собраниските комитети и за потпретседател на Собранието.

Во одговорот на лидерката на СДСМ се наведува дека закажувањето на конгресот го одолговлекувале токму луѓето

утврдени околу Минчев.

Ваквата ситуација, која може и да се нарече паника во редовите на СДСМ, укажува дека ниту еден висок партиски функционер не се чувствува сигурен во тоа како ќе продолжи неговата политичка кариера.

Ова особено се чувствува во таборот на Шекеринска и на преостанатите социјалдемократи, кои сè уште не ја избрале страната, надевајќи се дека во последен момент ќе се одлучат да се качат на возот на посланата групација.

"Јас во оваа ситуација сум поради-кален. Се залагам за условно речено принудна управа каде што вршителот на должноста претседател ќе ги има сите ингеренции, заедно со поддршката на еден поширок тим, да направи сè да поминеме подобро на локалните избори. Очигледно е дека на локалните избори не настапуваме како фаворити", вели во својот коментар изгорениот екслиднер на СДСМ, Владо Бучковски.



"Тој потпретседател би добил строго наменски задачи, да подготви еден голем конгрес на СДСМ, на кој не само што би се избирал лидер, туку би се обиделе да направиме неколку битни проекти, кои понатаму треба да бидат клучот за пресврт во релациите СДСМ и обичен гласач на избори во РМ. Значи, ни треба дефинирање на нашата идеолошка платформа. Дефинирање на нашите позиции за стратешките интереси на РМ, и трето и натаму останувам на идејата дека нам ни треба многу подемократски Статут, кој ќе даде можност за еден поинаков избор на првиот човек на партијата и воопшто за првите луѓе на ниво на општини", смета Бучковски.

"Во СДСМ почнува процесот за избор на нов претседател кој, за жал, непотребно се одолговлекуваше", се истакнува во соопштението на Шекеринска по внатрешните превирања.

Според неа, нејзината неотповиклива оставка од функцијата ќе ги спречи долгите и непродуктивни расправи, кои им нанесоа штета на партијата и на членството.

"Претседателката Шекеринска ќе продолжи и понатаму да ја води дебатата за заздравување на СДСМ отворено, без шпекулации и подметнувања, со членовите на СДСМ и во рамките на органите на телата на партијата, а не преку медиумите", се вели во соопштението.

СИТЕ ЛУЃЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ



(ОД ЛЕВО) РЕНТГЕНСКА СЛИКА НА ВРВОТ НА СДСМ – ГОРАН МИНЧЕВ, ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР ВО ОСТАВКА, РАДМИЛА ШЕКЕРИНСКА, ЛИДЕР ВО ОСТАВКА, ЈАНИ МАКРАДУЛИ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕ НА РМ, ИГОР ИВАНОВСКИ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СДСМ И БЛИЗОК ЧОВЕК НА ЦРВЕНКОВСКИ, АБОЛИЦИРАНИОТ ГРАДОНАЧАЛНИК И ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СДСМ, ЗОРАН ЗАЕВ И НЕГОВАТА СОПАРТИЈКА ЦВЕТАНКА ИВАНОВА

Инаку, отворениот повик на генералниот секретар Горан Минчев претставува одраз на вистинските прилики во СДСМ. Таму "село гори, а баба се чешла". Секој ја префрла вината на другиот, така што одговорноста виси во воздух.

"НЕ СУМ РАДИКАЛЕН!"

Отворената војна која се води во редовите на СДСМ не покажува сигнали дека ќе се смири. Засега само Владо Бучковски се обидува да ја анализира состојбата. Тој смета дека писмото на Минчев не е по негов вкус, при што нагласува дека поделеноста во СДСМ не е толку голема.

"Желбата на поединци да дадат свој придонес во консолидирањето на СДСМ ги надминува нивните можности со својот капацитет тоа да го направат, така што ценам дека и ова писмо не оди во таа насока".

Според Бучковски, Шекеринска ќе ја организира средбата со претседателот Бранко Црвенковски, на која ќе треба да се договорат околу неговиот ангажман во партијата.

"На средбата би требало Црвенковски да одговори на прашањето на која функција се враќа во партијата", вели Бучковски, додавајќи дека во согласност со статутот на партијата конгрес мора да има, но останува дилемата дали на него ќе се избира нов претседател на СДСМ, или условно би се избрало времено раководство.

"Сметам дека во овој момент временото раководство е најдобро решение за СДСМ".

Тој истакнува дека според нему познатите информации сè уште постојат два принципа околу кои ќе се води расправата.

"Едниот принцип е да се оди со еден кандидат, кој би ги обединил сите. Другиот, доколку не постои таков човек, кој не би го имал капацитетот на еден Цр-

венковски, да се остави простор со неговото враќање да дојде до големото окрупнување на сите оние кои во изминатиов период се пасивизираа или дури го напуштија СДСМ.

Јас не го наметнувам решението за враќање на Црвенковски на лидерската позиција, туку гласно говорам за можните решенија. За тоа зборував уште пред неколку седмици и се залагам Црвенковски да го дефинира своето место, иако тој спомна дека се враќа како обичен член, но неговата изјава дадена потоа, каде го предизвика Груевски, не ми заличи како на изјава на обичен член на СДСМ".

Тој оцени дека во овој момент имаат генерален секретар во оставка, лидер во оставка, па сходно на тоа треба да дадат оставка сите органи на партијата.

"Јас во оваа ситуација сум порадикален. Се залагам за условно речено принудна управа каде што вршителот на должност претседател ќе ги има сите инженерции, заедно со поддршка на еден поширок тим, да направи сè да поминеме подобро на локалните избори. Очигледно е дека на локалните избори не настапуваме како фаворити".

Искуствата покажаа дека колективно раководство во СДСМ не придонесува за стабилизирање на позицијата, но според Бучковски тоа не треба да го плаши членството.

"Тој потпретседател би добил строго наменски задачи, да подготви еден голем конгрес на СДСМ, на кој не само што би се избирал лидер, туку би се обиделе да направиме неколку битни проекти, кои понатаму треба да бидат клуч за пресвртот во релациите СДСМ и обичен гласач на избори во РМ. Значи, ни треба дефинирање на нашата идеолошка платформа. Дефинирање на нашите позиции за стратешките интереси на РМ, и трето и натаму останувам на идејата дека на ние треба многу подемократски Статут, кој ќе даде можност за еден поинаков из-

бор на првиот човек на партијата и воопшто за првите луѓе на ниво на општини", смета Бучковски.

ОПЦИИ И СЦЕНАРИЈА

Засега нема најави кога би се остварила средбата меѓу Шекеринска и Црвенковски, иако претседателот на државата веќе преку својот емисар јасно ѝ испрати порака на партиската лидерка дека тој е газда, а сите други можат да му бидат поданици, односно "да му ги бакнуваат или мијат нозете".

Затоа сè до неговото враќање во СДСМ сите варијанти се во опција, може на конгресот да се оди со избор на нов лидер. Но, тоа така би било доколку Зоран Заев се кандидира за лидер. Исто така, во оваа опција се вклучени и Игор Ивановски и Андреј Петров, кои како луѓе од доверба на Црвенковски, ќе бидат страшна противтежа на струмичкиот градоначалник, кој ете влета во политичката шема и интрига на шефот на државата и компромисот кој го направи со премиерот на Владата на РМ.

Во секој случај избирањето колективно раководство или в.д. претседател кој ќе раководи со СДСМ до мај нема да бидат добитна комбинација, бидејќи во секој случај сè зависи од кеифот на Бранко Црвенковски, кој до мај идната година мора да ја извршува функцијата претседател на државата.

Тој е ага и паша, сите останати се случајни минувачи во македонската политика. Тоа значи дека СДСМ не успеа да пронајде негов наследник, кој всушност ќе го засени придонесот на Црвенковски во етаблирањето на партијата. Затоа се појавија групации или табори, кои се обидуваат да си "потпикуваат" афери или аферчиња, при тоа не мислејќи на партијата, која им овозможи да се дограбат до одредена партиска или државничка функција.